

## *Гласови на идентичните южни гласове (2)*

---

ВЛАДИМИР МИЛЧИН



Гласовите на иденититетот не дојдат само од преку океанот. Пред неколку месеци, „Дневник“ објави писмо од актерот Владо Јовановски во кое тој ја демандаатеајаја да го прифати да игра во филмот „Погревање на вчерашињот обед“. И не само тоа. Изјави и дека со тоа вестајајаја било навредено неговото човечко и професионално достоинство. Знам уште еден Владо (Еноровски) кој обиди да игра во поиздравувањето на фрустрирациите на луѓето, како фамозниот Младенов, нахално искрракаати честитките до „брзаката бугарски Македонци“, без оглед на поштите изјави на Македониите дека не се

ку Бугари „Достоинството нема цена, именитостта не се прорава,“ порачуваат учащите актёри чиит пласти не се доволни ни за редицтарски шаблички со бугарска трабаджика кои се намноожија по нашите драмови и ги тиа“ на мокчните „мер-БМВ што ја возати на падиура.

заменија „лавчињаша“ на мокнише „мерџедеси“, „ауди“ и БМВ што ја возати нашата нова номенклатура.

Има кај нас и уледни луѓе кои тврдат дека т.н. македонска криза на именитите-што е резултат на довекеџенскиот идеолошки (!) судир зачнај бомеѓу левицата и десницата на ВМРО и актиуелен и денес како судир бомеѓу СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ. Има нешто матично во оваа нависка, но истиот. Тогаш, Околу што јаснин

дум издржана шезда. Околу таини, вслушност, спореле левицата и десницата въ  
ВМРО? И зошито се истиребувале меѓусебно? За идеоложки или за национални прашања? И што правиме со спорот и колегите меѓу џеите крила на вмровската десница, пропагандистичкото и михајловистичкото? Зошито заговорници не националноштити помирување бараат рехабилитација за Михајлов и неговата дружина, а не и за Протоѓеров, Шанданов, Тодоровски, Кирил Пеличев? Зошито се „наши“ само они кои соработувале со тајниот шеф на Мусолини и Хитлер, а не и они кои соработувале со англо-францу

*какие шайны службы?*

Неодамна со невидена  
помаја беше отворена из-  
ложбата со 12 портрети на  
мртвите атостоли на Ма-  
кедонија и со неколку пра-  
ни рамки за оние живите.  
Само уметникот знае кои  
се тие. Имаат многу кон-  
фронтирани стапови околу  
изложбата на Родолуб  
Анастасов. Не смее да се  
ремочи дека неговиот  
„пантеон“, всушност,

трејситавува заоцнёт изблirk на сиали-  
нистичката исевроумейност. Имено, си-  
спомнувам на едно дрго бетонско здание  
во Прага во кое во мермерни гробови јочи-  
ваа мртвиште апостоли на комунизмот во  
ЧССР, а неколку исти такви мермерни  
гробови чекаат на оние живите. Круна на  
некрофилната симејтира - грамаден срп и  
чекан. А во случајот на Анастасов - гра-  
маден крст! Всушност, уметникот прет-  
погнал ог десницата, а завршил на крајната  
левица. (Парафокс кој често го гледаме де-  
нес, и не само во уметноста!) Уметноста  
не трои и целогодизираше, без озел дали се  
работи со сиалинзам или фашизам, дос-  
тапајќи јомирителски! Нејзината виситина е  
тешка и подлабока од сите политички  
и поштреби на денот, па и ог поштребаше  
на политичарите да видат „апостолизи“

може ли да се најмине кризата на иден-  
тичността таака што, да земам пример от  
виковската десница, ќе спавиме знак за  
сонаќостта помеѓу Гоце Александров и  
Иван Михајлов? Правото ризикувал пре-  
минувајќи ја таогашната бугарско-српска  
граница, вишорот консилирал од безбедо-  
на дисциплина, сејќе во Софија. Може ли,  
воодушито, да се гради денес македонскиот  
идентитет, таака што стапите лади и  
премолчувања ќе се заменат со нови?  
Идеоначувањето на Александров и Михај-  
лов или на Санџански и Гарванов е не по-  
малку нездраво од идеоначувањето на

Има кај нас и ужлеодни луѓе кои тврдоат дека илн. македонска криза на идентитетот е резултат на повеќе деценискиот идеолошки (!) судир зачнати помеѓу левицата и десницата на ВМРО и актиуелен и денес како судир помеѓу СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ. Има нешто маѓино во оваа нацијум издржана тема

Кузман Јосифовски-Питу и Лазар Коли-  
шевски. Тезата дека сите биле (се) истине е  
само алиби на идеоложките и национал-  
ниот конвертиранје кај нас. Ниту енергии-  
те биле истини, ниту се денесените истини!  
И животот и јазикот познаваат граѓа-  
ции и во доброто и во лошото и нив обор-  
тунистичката и комформистичката  
слаткоречивост не можат да ги испеглат-  
ат. Пакет бици речено, евтина малкушке  
македонски зборови кој не прети граѓаците  
е придавката бос. Нема ниту побос ниту  
најбос, босиот си е бос, и буквально и мета-  
форично.

Придавката ме врaka на извештајот на Меѓународната кризна група. Навистина, малку може да се забележи на анализајта на проблемите: „Земено во целина, Рамковиците договор бара македонското мнозинство да го направи она што не е направено во истиот една балканска држава. Тоа треба да се откаже од својот начин врз карактерот на државата без да добие каква и да е реципрочна можност да го консолидира својот иденитет на начин кој другите народи на Балканот го разбираат како заден, или да ја унапреди каузата на неговите сопраноцни кои живеат во соседните држави како малцинства. Всушност, она што е раздечеви Македониите не беа ишколку *придобивки* кои на Албанците им ги донесе Договорот колку *загубите* за македонскиот иденитет. (...) Вториот проблем, врзан

со претходното е тоа што Охридскиот договор претпоставува да ја претвори Македонија во аномалија: „драганска држава“ во регион во кој државността е разбррана и струкутирана во ексклузивно етнички премини.“

Може да му се забележи дека во историскиот преглед за македонското прашање и предизвиците што историјата ги поставувала пред македонскиот идентитет, од Берлин (1870), е до почетокот

линскиот конгрес (1878) се до почетокот на грчко - македонските разговори за името (1994), недостига Втората светска војна и трауматичното искуство од бугарско-италијанско-албанската поделба на Македонија со граница кај Групчин. Проблематично е и разбирањето на военниот судир во Македонија како ексклузивно етнички конфликт. Има многу факти кои во најмала рака ја релативизираат таа теза. И тук завршуваат забелешките за анализата.

Но, како стопи со претораките и колку се тие конзистентни со целите формулирани во самото извештај кој, се разбира, прет се води смјетка за интересите на меѓународната заедница на Балканот, а сепак претставувава досека најислен глас на поодршка во борбата за името и идентитетот што ни дошол од Запад? Ограничувањата на Извештајот исклучуваат од фактиот дека Грција е членка на НАТО и ЕУ и од фактиот дека нашата власт не можеше или не сакаше да ја реши кризата минатата пролет, кога имаше неограничена поодршка од Запад. Од тие ограничувања произледува и расчекорот меѓу одјадноста и терапијата во Извештајот. Има во него претораки кои претпоставуваат нови аномалии. На пример, македонскиот Република Македонија нема да смее да биде преведувано на английски, ниту на кој и да е друг јазик во ОН и во други меѓународни организации. Придавката македонски ќе смее да се употребува само кога се работи

за народот или за јазикот! (Во Извештајот нема ништо за именката *Македонци*, ќе ја има на англиски или не?). Аномалија е и тоа што само од Албанија и Бугарија се бара правата на македонските малцинства да ги усогласат со критериумите на ОБСЕ, а останува нејасно зошто и Србија, покрај Грција, е оставена надвор од контекстот на овој предлог. Аномалија е и тоа само од Македонија да се бара, како член на УНЕСКО, да ги реафирмира своите обврски во заштитата на културното наследство кога има многу докази (Денфорт, Каракасиду) дека токму Грција има извршено насилиство врз културното наследство, вклучително гробови, натписи на фрески и икони, погрчување на имиња на населби и сл. Амбицијата со политички средства да се елиминираат сите спорни прашања, вклучително и оние од доменот на науката, ги сведува авторите на Извештајот на адвокати на грчката претензија да ја монополизира сопственоста врз Филип, Александар и античките Македонци воопшто. А таа претензија претставува фалсификат на историјата. Нема потреба да се оди подалеку од фактот дека денес веќе во Грција не можат да се најдат Демостеновите "Филипии", само поради тоа што за него античките Македонци биле "варвари", односно не зборувале грчки.

Без ослег на сè, Извештајот на Меѓународната кризна група не смее да се изхорира. За него треба да се разговара и да се изгради спиритуса која ќе ги намали штетите, а ке ги зголеми придобивките од иницијативата која искажува невообичаен на критичноста за грешките на меѓународната заедница во присуството кон Македонија и Македонците. А тоа бара разговор во кој ќе бидат вклучени и претставници на македонските малицински во соседните земји и претставници на Македонците од дигаспората. Нема никакво отправување лобирањата и собириште на грчката и албанската дигаспора, на пример, да бидат лежиштини, а македонската дигасpora да биде, поради некакви внатрешни или надворешни интреси, сејдо, исклучена од граѓењето спиритуса за прашања што ќе ја определат идништвие на Македонија.

(Автором в рецензии)

Gürzenich, 22.1.02, 11